

Известување за полагање на стручен испит за безбедност при работа

Министерството за труд и социјална политика ги информира кандидатите кои треба да полагаат стручен испит за безбедност при работа, дека испитот е закажан на следните термини:

- **30.11.2022 година** - Испит за проверка на теоретското знаење на кандидатите (прв - теоретски дел), од **09:00** до **11:00** часот (Просторија бр. 1)
- **20.12.2022 година** - Испит за проверка на практичната способност на кандидатите (втор - практичен дел), од **09:00** до **11:00** часот (Просторија бр. 1)

Полагањето ќе се одржи во просториите на **ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ** бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 68, Скопје (на трети кат – Просторија бр. 1).

Бројот на кандидати кои истовремено да го полагаат испитот е ограничен на 30.

Се информираат кандидатите кои ќе го полагаат стручниот испит дека:

- За да може да започнат со полагање на стручниот испит **задолжително со себе треба да имаат лична карта**, за увид и утврдување на идентитетот и доказ за извршена уплата (**уплатница** – оригинал или копија).
- За полагање на стручниот испит за безбедност при работа, согласно Тарифникот за висината на трошоците за полагање на стручниот испит за безбедност при работа бр.08-9377/1 од 13.10.2015 година, е потребно да се уплати 6.000,00 денари на следнава сметка:

- Назив на примачот:	Трезорска сметка
- Банка на примачот:	Народна банка на РСМ
- Сметка:	100000000063095
- Сметка на буџетски корисник:	150026229463118
- Приходна шифра:	725939
- Програма:	19
- Цел на дознака:	Уплата за стручен испит за безбедност при работа

Уплатата треба да се изврши по добивањето на Решението, донесено од Министерот за труд и социјална политика, со кое на кандидатот му се одобрува полагањето на стручниот испит по безбедност при работа.

Доказ за извршената уплата (уплатницата) треба да се достави до Државниот инспекторат за труд на бул. „Партизански одреди“ бр.48А Скопје, или на лице место - пред почетокот на полагањето, за да на кандидатот му биде овозможено полагање на стручниот испит.

- Постапката за спроведување на стручен испит е во согласност со Законот за безбедност и здравје при работа и Програмата за полагање на стручен испит за безбедност при работа („Службен весник на Република Македонија” бр.206/15).
- Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот, односно од вториот дел, од испитот изнесува 120 минути.
- Се смета дека стручниот испит го положил оној кандидат кој со точни одговори на прашањата од тестот постигнал најмалку 70% од вкупниот број предвидени позитивни поени.
- Начинот на бодирањето е уреден со Правилник за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен пример) на стручниот испит за безбедност при работа („Службен весник на Република Македонија” бр. 164/15).
- На кандидатот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.
- На кандидатот за време на полагање на вториот дел од испитот, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот.
- На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот, доколку има технички проблем со компјутерот.
- Доколку кандидатот при полагање на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од горенаведените ставови, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин и ќе се смета дека не го положил испитот, а истото ќе се констатира во записник за полагање на испит.
- Овластените претставници од кои ќе присуствуваат на полагањето на стручниот испит, за време на полагање на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од 5 минути.
- Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.
- Доколку причините се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување, во спротивно, испитот се презаказува за друг термин.